



Посебни услови за осигурување од ризик расипување на стока во превоз

- [1] Според овие Посебни услови, осигурувачот ги покрива штетите кои ќе настанат поради расипување на осигурената стока во превоз, како последица на природните својства на стоката.
- [2] Осигуреникот е должен пратката да ја превозува со превозни средства опремени со разладни уреди или превозни средства без разладни уреди, под услов да е возможен таков превоз во однос на карактеристиките на стоката и релацијата на превозот.
- [3] Ова осигурување важи со услов дека пратката, пред испораката, била прегледана од меродавни и стручни лица и дека е приложена потврда и/или сертификат дека пратката е погодна за превоз, односно дека пратката ги задоволува пропишаните стандарди и дека пред испораката и утоварот во разладниот простор, со правилна постапка е разладена, на правилна и пропишана температура за превоз во разладниот простор.
- [4] Осигурителното покритие започнува во моментот кога пратката е натоварена на превозното средство, а завршува кога пратката, во најкус можен рок, е истоварена од превозното средство на крајната дестинација наведена во полисата за осигурување. При комбиниран превоз, осигурувањето покрива пратки и во текот на меѓувскладирање, со услов дека пратката е складирана под истите услови какви што биле во текот на превозот, но најмногу толку време колку што е потребно за редовно продолжување на превозот.
- [5] Штетите настанати поради расипување на стоката во превоз, мора да бидат документирани со потврда или сертификат од меродавен вештак на крајната дестинација или во местото каде што е забележана штетата.
- [6] Осигурувањето според овие Посебни услови не покрива штети на пратката настанати поради ризик од замрзнување и/или ризик од одмрзнување и/или ризик од самозапалување.
- [7] Осигурувањето според овие Посебни услови се склучува ако претходно е договорено осигурување според Општите услови за осигурување на стока во превоз и според Посебните услови за осигурување на стока во превоз против сите ризици КЛ-крг-2.